



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **44/2015**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија**

I.1.2)Адреса:**Кузман Јосифовски Питу бр.17**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:

I.1.5)Лице за контакт:**Тања Демјанска** Адреса на е-пошта:**tanja.demjanska@sozr.gov.mk**

Телефон/Факс:**2465 225/2465 225**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

Изведба на градежни и градежно-занаетчиски работи за изведба на фасада на објектот лоциран на бул. Климент Охридски бр.9 веднаш до објектот на Владата на РМ.

II.2)Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Скопје

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5)Групна набавка: **Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Изведба на градежни и градежно-занаетчиски работи за изведба на фасада на објектот лоциран на бул. Климент Охридски бр.9 веднаш до објектот на Владата на РМ, според Предмер.

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8)Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9)Рамковна спогодба: **Не**

II.10)Времетраење на договорот:
60 денови

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2)Меѓународна објава: **Не**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5)Дали била користена електронска аукција? **Да**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **24.12.2015**

IV.1.2)Број на добиени понуди: **4**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за градежништво, транспорт и трговија ТРАНС МЕТ ДОО Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **ул 50-та Дивизија бр30а/11**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **11919148,00 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **10671139 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **25.02.2016**